

"АРТУРОВАТА МАСА" НЕ ГИ СМИРИ СТРАСТИТЕ ВО АВСТРАЛИСКО - НОВОЗЕЛАНДСКАТА ЕПАРХИЈА

Последната средба меѓу митрополитот Преспанско-битолски Петар, воедно и администратор на Австралиско-новозеландската епархија на МПЦ, и Игор Александров, претседател на Здружението на македонските црковни општини во Австралија, кои не ја признаваат јурисдикцијата на Македонската православна црква, укажува на крајно дијаметрално спротивставените ставови во однос на прашањето за контрола врз црковните имоти на петтиот континент. Имено, овој старо-нов проблем речиси повеќе од деценија создава неред и како во душата на верниците и кај МПЦ, бидејќи ниту едната а ниту, пак, другата страна не може да сфати дека главно прашање е зачувувањето на нацијата, заедништвото и сплотувањето на силите во Црквата. Затоа, како по обичај, Македонците се делат и се распарчуваат од внатре, а не од надвор, така што проблемот ескалира и се усложнува. Во овој момент, ниту МПЦ, односно надлежниот архијереј не може да попусти, бидејќи мора да го чува системот, епископатот, Уставот на Црквата итн., а уште повеќе од претставниците од "одметнатите" македонски црковни општини, кои се пререгистрирани во

црква, што всушност сега одговара на едно друго организационо ниво, на една протестантска црква во Америка итн. Според тоа, основата за различните гледишта на црковното устројство на православните цркви се темели врз канонските правила, а во овој случај врз Уставот на МПЦ, кој вели дека со црковните имоти раководи надлежниот архијереј, а тој, пак, е должен да ја претстави или да ја оправда својата работа пред Епархиското собрание, односно Епархискиот црковно-управен одбор, кои го сочинуваат надлежниот архијереј и претставниците на верниците. На тој начин, двете највисоки црковни институции во епархијата, кои непосредно го контролираат трошењето на парите и на сите материјални добра кои се собираат од верниците, од продажбата на свеќите, крштевките итн. Ваквата симбио-



МИТРОПОЛИТОТ ПЕТАР

МПЦ НЕ МОЖЕ Д СПОРЕДУВА СО П "ТУЖИБАБИТЕ"

■ Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

компанији или во асоцијации. Прашањата поврзани со верата, религијата, црквата и имотите на македонските црковни имоти, тие несразмерно ги поистоветуваат со демократската правна регулатива на Австралија, иако дел од стравот може да биде сфатен и оправдан, бидејќи парите со кои се изградени црквите се дадени од народот и од верниците. Но, црква не може да се гради или да се претвора во компанија или уште повеќе во приватна

"Според моите сознанија, од наша страна се потрошени меѓу 800.000 до 900.000 австралиски долари за адвокатски трошоци, додека од нивна страна таа бројка е околу 2 милиона долара", проценува митрополитот Петар, администратор на оваа епархија.

"Австралиските бунтовници" нагласуваат дека ќе нема да има компромис со владиката Петар сè "додека тој не ги повлече сите тужби поднесени против македонските црковни општини во Австралија". Инаку, Игор Александров и владиката Петар прв пат седнаа на заедничка маса за да разговараат дури по четири години, откако ги прекинаа и остро ги заладија односите.

за со векови функционира во православниот свет, освен во протестантските цркви, кои верата ја имаат решено на сосема друг начин.

Но, бидејќи станува збор за МПЦ, односно за положбата на нашата Црква, нашиот народ и нацијата која, за волја на вистината, дури не ни ја признаваат во Австралија, земја со исклучително развиен парламентарен и демократски систем, целото прашање се сведува на не-

динството, на недовербата и на разединетоста на македонското национално ткиво. При тоа многу не им веруваат на големите црковни достоинци, бидејќи нашите од дијаспората многу пати биле измамени или насамарени, но истовремено треба да се забележи и тоа дека нашите иселеници, особено од постарата генерација, првата или втората, живеат во еден свој чуден - паралелен духовен и религиски свет, созда-

"Пред три години Неговото Блаженство Г.Г. Стефан, заедно со митрополитот Агатангел, беа во Австралија. За време на нивната визитација во нашата епархија, овие луѓе повеќе од 10 пати беа поканети на разговори, дури беа и писмено повикани, а писмата лично беа потпишани од Архиепископот. Тие не го удостоија Архиепископот, односно не се сретнаа со него за да разговараат за црковните проблеми. Бидејќи тие така постапија тоа заврши, и нормално никој не очекуваше дека сега во овој период, во време на избори, тие ќе дојдат за да се афирмираат", нагласува администраторот на епархијата, владиката Петар.



ВО СПОРОТ БЕШЕ ИНВОЛВИРАН И АВСТРАЛИЈАНЕЦОТ ПИТЕР БРИН, ЗАЕДНО СО ИГОР АЛЕКСАНДРОВ

ден врз основа на застарени сфаќања и погледи, кои се натоварени со бремето кое го носи австралиското општество кое, пак, на сосема друг начин правно ги има регулирано односите во црквата, сопственоста на црков-

КОНЕЧНО ОТВОРЕНИ ЗА РАЗГОВОР

Значи, разговорите меѓу владиката Петар и Игор Александров, претседател на македонските општини во Австралија, не донесоа револуционерно решение, туку понтонски мост, кој можеше многу порано да се изгради. Ставот на митрополитот Петар е познат, австралиските црковни општини треба да пристапат во канонско единство со МПЦ. Но, Александров вели дека тоа е спротивно на австралиските закони и дека ќе се нарушат демократските принципи врз кои се основани. Според него, владиката Петар сака да го има последниот збор за сè, што не е прифатливо, а компромис може да се направи во финансиската контрола и во административното работење на црковните општини, за што би решавале собранјата на македонските општини во Австралија.

"Ние секогаш сме отворени за разговор за разрешување на спорите во Австралија, иако повеќе пати во минатото имавме направено вакви разговори и многу обиди за компромис, кои на крај секогаш биле неуспешни. Еден ден едно се договараме, а утредента друго се случува", истакна Игор Александров.

Владиката Петар се воздр-

А СЕ МЕРИ ИЛИ ОЗИЦИЈАТА НА

"Станува збор за една група луѓе, кои претставуваат паралелна компанијска т.н. независна македонска австралиска православна црква. Во нивниот Устав, во третиот дел, трета алинеја, велат дека црквата е асоцијација, тие ја регистрирале како компанија паралелна на МПЦ, а е востановена како надворешна и таа дејствува независно и не ја признаваат јурисдикацијата на автокефалната МПЦ, востановена во 1967 година, со седиште во нејзината Архиепископија во Скопје, РМ", истакна неодамна владиката Петар.

Покажуваме оригинален документ, кој практично говори за овие претставници кои сега доаѓаат и сакаат да се претстават. Тоа значи тие не се овластени од македонската заедница, не се овластени од народот, тие себе се нарекуваат здруженија на компании и инкорпорирани асоцијации, а нивната бројка, гледано од аспект како на поранешни црковни општини на Македонската православна епархија за Австралија и Нов Зеланд на МПЦ, вкупно изнесува 4.

ните имоти и парите кои се собираат при религиозните духовни обреди. Поради тоа, сè додека не се прави реална граница меѓу она што Македонската православна црква значи за македонскиот народ, за македонската нација, нејзиното црковно и организационо устројство, и внатрешните австралиски односи меѓу нашите иселеници и верници, случајот ќе личи на "тужибаба". Во секој случај, МПЦ не може да се спушти на нивото на "тужибабите", а од друга страна, пак, не постои цена која треба да се даде за да се истера правдата на виделина.

жа од секаков коментар, додека секретарот на австралиските општини, Ицо Најдовски, го дополни гледиштето на Александров.

"За тие судски спорови, кои се наметнати за обезбедување на имотите, со тапиите на еден надлежен архијереј, македонската заедница во Австралија не може да се согласи зашто во 1988 година имавме едно такво искуство, кога бугарска црква стана црквата 'Свети Кирил и Методиј' во Мелбурн. Имавме уште едно искуство со поранешниот владика Јован, кога отцепи една од македонските епархии и ја приклучи кон СПЦ. Законите во Австралија се такви, ако надлежниот архијереј ги поседува тапиите, односно е сопственик, кој и да е архијереј може црквите да ги однесе во било која друга црква", изјави Најдовски.

Според нивни информации, во досегашните судски спорови кои траат девет години, а се на релација митрополитот Петар и австралиските црковни општини, потрошени се девет милиони долари, додека надлежниот архијереј вели дека епархијата потрошила меѓу 800.000 и 900.000 австралиски долари, а отцепените црковни општини за адвокатски трошоци треба да платат 2.000.000 австралиски долари.

Истовремено, "австралиските бунтовници" нагласуваат дека ќе нема компромис со владиката Петар сè "додека тој не ги повлече сите тужби поднесени против македонските црковни општини во Австралија". Инаку, Игор Александров и владиката Петар прв пат седнаа на заедничка маса за да разговараат дури по четири години, откако ги прекинаа и остро ги заладија односите. Во меѓувреме се водеше вистинска хајка по медиумите во Македонија, при што ниту двете страни не ги штедеа пикантните зборови упатени од едни на други, заборавајќи дека крајниот суд доаѓа од македонскиот народ, од верниците и од нашите иселеници,



ВЛАДИКАТА ПЕТАР ГО ПОКАЖУВА УСТАВОТ НА ОТЦЕПЕНИТЕ ЦРКОВНИ ОПШТИНИ ВО АВСТРАЛИЈА, КОИ НЕ ЈА ПРИЗНАВААТ ЈУРИСДИКЦИЈАТА НА МПЦ

"Знаете, ако на некоја црква сака некој да ѝ го урива нејзиниот Устав, ја урива конституцијата на Црквата, ако некој, како што направија тие, поставуваат свои расчинети свештеници, а не владиката, сега судот докажа дека не биле во право, бидејќи им го отстрани расчинетиот свештеник, тогаш вие во судењето немате цена за да се судите и да докажете дека црквата е православна и таа работи по овие принципи. Значи, ако некој сака да го урне системот на законите во една држава, има ли цена која државата треба да ја даде за да го задржи тој систем? Значи ли тоа дека треба да има безредие? Значи, овој Устав на МПЦ, кој го донесовме сега, треба да го ништите затоа што овие претставници на компаниите би требало да раководаат со имотите и никој да не ги контролира како ги трошат парите", изјави владиката Петар.

кои будно го следат секој потег, па макар и тој да бил добронамерен или со цел да се "забие нож в грб".

КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ

Проблемот со имотите на македонските црковни општини во Австралија се провлекува со години, но тој треба да се реши по примерот на уредувањето кое го при-

мениле сите други православни цркви, изјави неодамна митрополитот Петар, администратор на Австралиско-новозеландската епархија на МПЦ. Тој ги отфрли сите обвинувања против него изнесени од страна на претставниците на Здружението на македонските општини од Австралија, кои со денови бомбастично плукаа врз него и ја забавуваа македонската јавност, при што дури

инволвираа и добронамерни Австралијци, кои се осмелија да им помогнат во спорот. Владиката Петар продолжува да тврди дека само четири општини не ја прифаќаат јурисдикцијата на МПЦ, а другите 20 црковни општини го прифатиле таквиот статус, иако и нивната положба со црковните имоти не е решена. Пред средбата, во седиштето на зградата на Преспанско-битолската епархија, претставниците на Здружението побараа смена на владиката Петар и избор на нов австралиски владика, изјавувајќи дека нема да ги предадат имотите.

"Ние нудиме компромисно решение со кое тие општини за почеток ќе ја прифатат духовната јурисдикција на МПЦ, а прашањето на имотите ќе се решава во иднина, кога ќе се создадат услови за тоа. Проблемите ќе се средат откако во австралиските институции ќе се донесе законот за старателство со имотите на МПЦ, но тоа постојано се одложува заради недоразбирањата кои ги имаме. Со имотите треба да управува посебен одбор. Таква е практиката во Американско-канадската епархија и таму нема проблеми", објасни администраторот г. Петар. Тој вели дека МПЦ треба да има контрола врз трошењето на средствата во црковните општини, бидејќи не може да постојат цркви во приватна сопственост.

"Целиот друг имот кој е создаден во тие општини е направен со црковни пари. Ние им нудиме на управите на таквите компании да постои меѓусебна контрола во финансиското работење, но тоа е одбиено од нивна страна. Тие не ми дозволуваат како владика да влезам во тие цркви. Како потоа можат да бараат да се сретнат со поглаварот на МПЦ. Архиепископот Г.Г. Стефан пред три години ги канеше на средбите во Австралија, но тие не сакаат да дојдат", истакна митрополитот Петар, кој истакна дека не постои цена која треба да се даде за да се одбранат Црквата и Уставот на МПЦ.